



Дел од Кичево за три години  
 ќе се грее на чипс од дрво

## МАКЕДОНИЈА

01.06.2017 17:37

702

Денес во Кичево се одржа првата фаза од „Тренинг за финансиски и бизнис модели и договори за биоенергетски проекти“.

Денешниот тренинг беше организиран од страна на Меѓународниот центар за одржлив развој на енергетски и околински системи-Македонска секција STEWES-Скопје

Настанот е дел од проектот „Био Вил“, во кој STEWES Скопје е национален партнер со осум други партнери од седум земји.

- Со овој проект таргетирани се општините и населбите кои располагаат со поголеми количини дрвна маса и истиот би се спроведувал во Кичево, потоа во Чашка, Крива Паланка и во Делчево. Проектот трае три години, за кој треба да изработиме економска анализа и физибилити студија за конкретен концепт за биоенергетско село, а може тоа да биде и наслеба и да се изработи еден комплетен финансиски план, како и да се искомунцира со сите чинители во текот на изработката. Овој проект може да се вгради во помали општини, а може да послужи и за загревање на населби и до 5 000 жители - рече Васил Божикалиев од STEWES-Скопје.

„Био Вил“ е тригодишен проект подржан од програмата на Европската унија за истражување и иновации „Хоризон-2020“. Проектот започна во март 2016 година и ќе се имплементира преку соработка помеѓу партнери од седум земји од Балканот.

Општина Кичево има високи потенцијали на био маса, како што се шумската био маса, остатоци од сточарство, тврдиот отпад и остатоци од обработка на дрво. Лајф мотивите за вклучување во проектот Био Вилл, се обезбедувањето на производство на чиста енергија и заштеда на енергија. Според планираното во градот Кичево со овој проект ќе бидат опфатени двете средни училишта, ОУ „К.Ј.Питу“, детската градинка „Олга Мицеска“, а во втората фаза во овој проект ќе влезе и населбата Ламели, односно вкупно 6 000 граѓани би ја имале користа од овој проект.

На тренингот свои искуства пренесоа и повеќе гости од Австрија, кои одржаа предавања.

3.A.

## КЛУЧНИ ЗБОРОВИ

кичево био вил

## КОМЕНТАРИ

Име:

Е-пошта:

Наслов на коментарот:

Објави анонимно

(Кога ќе биде објавен коментарот, нема да биде прикажано името)

Остави коментар

Внеси коментар



Како да отворите  
интернет  
продавница?



### ПОВЕЌЕ ОД РУБРИКА

Делови од Македонија во портокалова фаза

Претседателот Иванов го честиташе Денот на наставата на турски јазик

Спасески на конференција за министри за спорт во Будимпешта

„Змејовите“ летнаа од Германија, ќе слетаат во Македонија

Во Македонија регистрирани 320 лица со хемофилија

Хилари Клинтон пак ги обвини младите велешани за нејзиниот избран пораз